

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот
„Винарска Визба Попова Кула - усовршување“**

Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект „Винарска Визба Попова Кула - усовршување“ и поднесе апликација за добивање на грант за финансирање на проектот.

Целта на проектот е Винарската Визба Попова Кула АД Демир Капија да стане посакувана дестинација која во целост ќе ги задоволува потребите на туристите, базирајќи се на принципите на одржливо управување со дестинацијата, каде туризмот ќе има голем придонес во локалниот економски развој и отворањето на нови работни места, дестинација за која туристите ќе знаат дека постои, ќе можат да успешно да резервираат, ќе имаат добро искуство и ќе бидат спремни повторно да направат резервација или да ја препорачаат дестинацијата на други.

Винарската Визба Попова Кула АД Демир Капија во рамките на апликацијата, подготви **Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот „Винарска Визба Попова Кула - усовршување“** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за усовршување на хотелот на Винарска Визба Попова Кула. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектот е достапна на:

Проектна канцеларија www.lrcp.mk

ВВ Попова Кула: www.popovakula.com.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk

Општина Демир Капија: www.opstinademirkapija.gov.mk

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните локации:

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
Телефон: 02 32 53 818
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски
Е-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk
2. Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија

Адреса: Даме Груев 5-7/3, Скопје
Телефон: 075407853
Одговорно лице: Јордан Трајков, Извршен директор
Е-маил: contact@popovakula.com.mk

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина

(дата на објава: _____).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина за проектот „ Винарска Визба Попова Кула - усовршување “ да ги доставите на наведените е-маил адреси или во канцелариите на ВВ Попова Кула и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број: _____
(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Дата
